



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 27 декември 1955
Број 38

Претплата за 1955 год. изнесува
300 дин. Овој број чини 30 динари
Чековна сметка број 802-Т-698

226.

На основа чл. 21 ст. 1 точ. 5 и чл. 39 ст. 1 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на деветтата седница на Републичкиот собор, одржана на 13 и 14 декември 1955 година, и на осмата седница на Соборот на производителите, одржана на 13 и 14 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1955 ГОДИНА

1. — Во главата XVII точката 3 се менува и гласи:

„Од делот на добивката што преостанува по издвојувањето на средствата за инвестиционист фонд на заедницата на претпријатијата за поштенско-телеграфско-телефонски сообраќај и резервниот фонд на претпријатието во висина од 2% од постоеките обртни средства претпријатието за поштенско-телеграфско-телефонски сообраќај ќе уплатува годишно 50% во корист на својот инвестиционист фонд“.

2. — Во глава XVII се додава нова точка 3-а, која гласи:

„Од делот на добивката што преостанува по издвојувањето на средствата за инвестициониот фонд на заедницата на Југословенските железници и железничките обврски од добивката по чл. 39 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, железничкото транспортно претпријатие ќе уплатува годишно 20% во корист на својот инвестиционист фонд“.

3. — Во главата XVII се додава нова точка 3-б, која гласи:

„Во добивката на железничкото транспортно претпријатие во 1955 год. не учествуваат народните одбори“.

4. — Во главата XVII се додава нова точка 3-в, која гласи:

„Од делот на добивката што преостанува по издвојувањето на износите од точка VI, VII и VIII според Одлуката за распределба на вкупниот приход на железничките транспорт-

ни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 36/55), железничкото транспортно претпријатие може да употреби за зголемување на платите над платите по тарифниот правилник најповеќе 90%.“

5. — Во главата XXV одделот 3 се менува и гласи:

„Средствата на републичките буџетски инвестиции од претходната глава ќе се употребат за:

Во мил. динари

- 1) Студии и истражувања:
 - а) Студии и истражувања во индустријата и рударството 217
 - б) Студии и истражувања во мелиорациите 230
 - в) Студии и истражувања во буиците и ерозиите 22
- 2) Студии и примени на техничка документација 15
- 3) За просветни објекти:
 - а) Радио-Скопје 38
 - б) Земјоделско-шумарски факултет 10
 - в) Правно-економски факултет 25
 - г) Сеизмолошка станица 17
 - д) Учителска школа — реновирање 43
- 4) Инвестиции во здравствените објекти:
 - а) Клинички блок — Скопје 113
 - б) Личевна болница — Бардовци 130
 - в) Косна ТБЦ — Струга 130
 - г) Болницата Јасеново — адаптација 55
- 5) Хотел Охрид 200
- 6) Изградба на патишта:
 - а) Пат Битола—Охрид 580,6
 - б) Пат Струмица—Радовиш—Штип 406
 - в) Студии и проекти за патишта 45
 - г) Студии и проекти за железници 30
- 7) Уредување на буици и борба против ерозијата 275
- 8) Инвестиции во земјоделските научни установи:
 - а) Завод за сточарство 3
 - б) Фргела Гнеотино — Битолско 17
 - в) Пастувска станица — Кавадарци 9
 - г) Завод за свопштарство 30
 - д) Завод за лозарство 3
 - е) Завод за рибарство 6,5

- е) Факултетско земјоделско стопанство 1,5
- 9) Државен секретаријат за внатрешни работи 125
- 10) Народно собрание 150
- 11) Административна зграда на Извршниот совет и изградба на станови за службениците на Извршниот совет 224
- 12) Средства за плаќање пречекорувањата по инвестициите 247,4
6. — Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Бр. 1440

14 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с.р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с.р.

Потпретседател
на Соборот на производителите,
Живко Тодоровски, с.р.

227.

На основа чл. 18 и 20 од Законот за судовите и чл. 42 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на деветтата седница на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ И ОСНИВАЊЕ ОКОЛИСКИ И ОКРУЖНИ СУДОВИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ТИЕ СУДОВИ

I.

Се укинува Окружниот суд во Гостивар.
Се укинува Околинскиот суд во Скопје.

II.

Се осниваат окружни судови со седиште во Куманово, Охрид, Тетово и Титов Велес.

III.

Се осниваат околински судови:

Околински суд Скопје I, со седиште во Скопје;

Околински суд Скопје II, со седиште во Скопје;

Околински суд Струга, со седиште во Струга;

Околински суд Свети Николе, со седиште во Свети Николе;

Околински суд Радовиш, со седиште во Радовиш; и

Околински суд Делчево, со седиште во Делчево.

IV.

Денот во кој ќе престанат со работа Окружниот суд во Гостивар и Околинскиот суд во Скопје, како и денот кога ќе почнат со работа новоосновените окружни и околински судови ќе го одреди Извршниот совет.

V.

Територијалната надлежност на окружните и околинските судови во Народна Република Македонија се одредува на следниот начин:

A) ЗА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ

1) Окружниот суд во Скопје, територијално е надлежен за подрачјето на околинските судови во Скопје: Скопје I и Скопје II;

2) Окружниот суд во Битола, територијално е надлежен за подрачјето на околинските судови во Битола и Прилеп;

3) Окружниот суд во Штип, територијално е надлежен за подрачјето на околинските судови во Штип, Кочани, Струмица, Берово, Свети Николе, Радовиш и Делчево;

4) Окружниот суд во Тетово, територијално е надлежен за подрачјето на околинските судови во Тетово и Гостивар;

5) Окружниот суд во Охрид, територијално е надлежен за подрачјето на околинските судови во Охрид, Струга, Дебар, Кичево и Ресен;

6) Окружниот суд во Титов Велес, територијално е надлежен за подрачјето на околинските судови во Титов Велес, Кавадарци и Гевгелија;

7) Окружниот суд во Куманово, територијално е надлежен за подрачјето на околинските судови во Куманово и Крипа Паланка.

B) ЗА ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ

a) На подрачјето на Окружниот суд во Скопје:

1. Околински суд Скопје I, со седиште во Скопје и територијална надлежност која се протега на општините: Илација, Кисела Вода, Драчево и Ракотинци;

2. Околински суд Скопје II, со седиште во Скопје и територијална надлежност која се протега на општините: Кале, Саат Кула, Бутел, Горче Петров и Петровец.

б) На подрачјето на Окружниот суд во Битола:

1. Околински суд во Битола, со седиште во Битола и територијална надлежност која се протега на општините: Битола, Бистрица, Дихово, Кукуречани, Новаци и Демир Хисар;

2. Околински суд во Прилеп, со седиште во Прилеп и територијална надлежност која се протега на општините: Прилеп, Тополчани, Плетвар, Долнени, Крушево, Кривогаштани и Мариово.

в) На подрачјето на Окружниот суд во Штип:

1. Околински суд во Штип, со седиште во Штип и територијална надлежност која се протега на општините: Штип, Радања и Лавкавица;

2) Околински суд во Свети Николе, со седиште во Свети Николе и територијална надлежност која се протега на општините: Свети Николе и Цумајлија;

3. Околински суд во Кочани, со седиште во Кочани и територијална надлежност која се протега на општините: Кочани, Винаца, Облешево и Пробиштип;

4. Околински суд во Радовиш, со седиште во Радовиш и територијална надлежност која се протега на општините: Радовиш и Конче;

5. Околински суд во Струмица, со седиште во Струмица и територијална надлежност која се протега на општините: Струмица, Ново Село, Босилево и Василево;

6. Околински суд во Берово, со седиште во Берово и територијална надлежност која се протега на општините: Берово и Пехчево;

7. Околински суд во Делчево, со седиште во Делчево и територијална надлежност која се протега на општината Делчево.

г) На подрачјето на Окружниот суд во Тетово:

1. Околински суд во Тетово, со седиште во Тетово и територијална надлежност која се протега на општините: Тетово, Жеровјане, Саракино и Теарце;

2. Околински суд во Гостивар, со седиште во Гостивар и територијална надлежност која се протега на општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша.

д) На подрачјето на Окружниот суд во Охрид:

1. Околински суд во Охрид, со седиште во Охрид и територијална надлежност која се протега на општините: Охрид, Косел и Белчиште;

2. Околински суд во Струга, со седиште во Струга и територијална надлежност која се протега на општините: Струга, Велешта и Луково;

3. Околински суд во Дебар, со седиште во Дебар и територијална надлежност која се протега на општината Дебар;

4. Околински суд во Кичево, со седиште во Кичево и територијална надлежност која се протега на општините: Кичево, Осломеј, Челопеци, Зајас, Брод и Манастирец;

5. Околински суд во Ресен, со седиште во Ресен и територијална надлежност која се протега на општините: Ресен и Асамати.

ѓ) На подрачјето на Окружниот суд во Титов Велес:

1. Околински суд во Титов Велес, со седиште во Титов Велес и територијална надлежност која се протега на општините: Титов Велес, Богомила, Извор, Чашка, Отовица и Градско;

2. Околински суд во Кавадарци, со седиште во Кавадарци и територијална надлежност која се протега на општините: Кавадарци, Кониште, Неготино и Демир Капија;

3. Околински суд во Гевгелија, со седиште во Гевгелија и територијална надлежност која се протега на општините: Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово.

е) На подрачјето на Окружниот суд во Куманово:

1. Околински суд во Куманово, со седиште во Куманово и територијална надлежност која се протега на општините: Куманово, Липково, Орашац, Табановци, Старо Негоричане и Кратово;

2. Околински суд во Крива Паланка, со седиште во Крива Паланка и територијална надлежност која се протега на општините: Крива Паланка и Ранковци.

VI.

Поблиски прописи за извршувањето на оваа одлука и за пренесувањето на работите од укинатите окружни и околински судови на новососнованите окружни и околински судови ќе донесе Државниот секретар за правосудна управа на Народна Република Македонија.

VII.

До донесувањето на прописите во смисла на точ. IV од оваа одлука, судовите ќе работат спрема територијалната надлежност установена со Уредбата за одредување бројот и територијалната надлежност на окружните и околинските судови во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/52).

До донесувањето на прописите од претходниот став, надлежноста на Окружниот суд во Битола се проширува и на територијалната надлежност на Окружниот суд во Охрид определена со оваа одлука.

VIII.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Уредбата за одредување бројот и територијалната надлежност на окружните и околинските судови во Народна Република Македонија.

IX.

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Бр. 1426
13 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

228.

На основа чл. 54 од Законот за судовите и чл. 42 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на органите на власта на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на деветтата седница на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ
ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I.

Бројот на судиите во окружните судови во Народна Република Македонија, вклучително со претседателите на судовите, се утврдува и тоа:

- 1. во Окружниот суд во Скопје . . . 12;
- 2. во Окружниот суд во Битола . . . 9;
- 3. во Окружниот суд во Штип . . . 3;
- 4. во Окружниот суд во Тетово . . . 7;
- 5. во Окружниот суд во Охрид . . . 7;
- 6. во Окружниот суд во Титов Велес 7; и
- 7. во Окружниот суд во Куманово . . 7.

II.

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Бр. 1429
13 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

229.

На основа чл. 8 од Законот за стопанските судови и чл. 42 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на деветтата седница на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ
НА ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I.

Територијалната надлежност на окружните стопански судови се определува со оваа одлука.

II.

Територијалната надлежност на окружните стопански судови се протегнува и тоа:

- 1. Окружниот стопански суд во Скопје за подрачјата на околиците: Скопска, Кумановска, Тетовска и Титоввселешка,
- 2. Окружниот стопански суд во Битола за подрачјата на околиците: Битолска и Охридска;
- 3. Окружниот стопански суд во Штип за подрачјето на Штипска околица.

III.

Поблиски прописи за извршувањето на оваа одлука и за преносот на работите на окружните стопански судови, доколку им е со оваа одлука изменета досегашната територијална надлежност, ќе донесе државниот секретар за правосудна управа на Народна Република Македонија.

IV.

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Бр. 1428
13 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

230.

На основа чл. 35 од Законот за стопанските судови и чл. 42 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на деветтата седница на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.

Бројот на судиите во окружните стопански судови во Народна Република Македонија, вклучително со претседателите на судовите, се утврдува и тоа:

1. во Окружниот стопански суд во Скопје 7;
2. во Окружниот стопански суд во Битола 4.
3. во Окружниот стопански суд во Штип 3.

II.

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Бр. 1427
13 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

231.

На основа член 77, 78, 89 и 95 од Законот за судовите, Народното собрание на Народна Република Македонија на заедничката седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 14 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО БИТОЛА, СКОПЈЕ И ГОСТИВАР

I.

А. — Се разрешуваат од судиска должност:

1. Клетнички Асен, судија на Окружниот суд во Битола;
2. Котлар Борис, судија на Окружниот суд во Битола;

3. Попов Михаил, судија на Окружниот суд во Битола;

4. Поповски Никола, судија на Окружниот суд во Скопје; и

5. Хаџи Пецов Мане, судија на Окружниот суд во Скопје.

Б. — Поради укинувањето на Окружниот суд во Гостивар се сметаат за разрешени од должноста:

1. Милановски Војне, претседател на Окружниот суд во Гостивар;

2. Крцковски Миле, судија на Окружниот суд во Гостивар;

3. Младенов Никола, судија на Окружниот суд во Гостивар;

4. Најдовски Владо, судија на Окружниот суд во Гостивар; и

5. Стојковски Милисав, судија на Окружниот суд во Гостивар.

II.

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 1401
14 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

232.

На основа член 77 и 78 од Законот за судовите, Народното собрание на Народна Република Македонија на заедничката седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 14 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА

1) Се разрешува од судиска должност Фидановски Јован, судија на Окружниот суд во Битола.

2) Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 1403
14 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

233.

На основа член 49, 50 и 55 од Законот за судовите, Народното собрание на Народна Република Македонија на заедничката седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 14 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБИРАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО БИТОЛА, ОХРИД И ТЕТОВО

I.

А. — За судии на Окружниот суд во Битола се избираат:

1. Хаџи Коста Диоген, претседагел на Околинскиот суд во Битола; и

2. Караманди Павле, судија на Околинскиот суд во Битола.

Б. — Во Окружниот суд во Охрид се избираат:

а) за претседател — Чебреци Љубен, претседател на Околинскиот суд во Охрид;

б) за судии:

1. Митревски Трајко, судија на Околинскиот суд во Охрид;

2. Филипче Ставре, референт во Народниот одбор на Општината Охрид;

3. Котлар Борис, судија на Окружниот суд во Битола; и

4. Еселевски Јонче, претседател на Околинскиот суд во Гевгелија.

В. — Во Окружниот суд во Тетово се избираат:

а) за претседател — Тулезки Кочо, претседател на Околинскиот суд во Тетово;

б) за судии:

1. Младенов Никола, судија на Окружниот суд во Гостивар;

2. Стојковски Милисав, судија на Окружниот суд во Гостивар; и

3. Криковски Миле, судија на Окружниот суд во Гостивар.

II.

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 1402

14 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

234.

На основа чл. 159 во врска со чл. 150 ст. 1 точ. 3 и чл. 158 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и чл. 203 од Правилникот за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата деветта седница, одржана на 13 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКИТЕ НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАЗНИТЕ МЕСТА НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се уважуваат оставките на пратенички мандат поднесени од народните пратеници:

а) Вели Хаки Седат, избран во Изборната околица Скопје град IX;

б) Гаврилов Гаврилов Славко, избран во Изборната околица Овчеполска IV;

в) Димитриевиќи Авакумов Димче, избран во Изборната околица Дебарска II; и

г) Нечевски Петров Вангел, избран во Изборната околица Битолска III.

2. Се одредува да се извршат дополнителни избори за празните места на народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во Изборната околица Скопје град IX, во Изборната околица Овчеполска IV, во Изборната околица Дебарска II и во Изборната околица Битолска III.

3. Дополнителните избори од претходната точка ќе ги распише Републичката изборна комисија согласно одредбите на чл. 159 ст. 2, 3 и 4 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Бр. 1431

13 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

235.

На основа чл. 46 од Општиот закон за универзитетите и чл. 42 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на деветтата седница на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1955 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР ЧЛЕНОВИ
НА ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ПРАВНО-ЕКОНОМСКИОТ
ФАКУЛТЕТ
ВО СКОПЈЕ**

I.

Се разрешуваат од должност членови на Факултетскиот совет на Правно-економскиот факултет во Скопје:

1. Ксенте Богоев и
2. Јован Крстевски.

II.

Се избираат за членови на Факултетскиот совет на Правно-економскиот факултет во Скопје:

1. Бошко Тонев и
2. Ристо Дуковски.

III.

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Бр. 1430

13 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

236.

На основа чл. 159 во врска со чл. 150 став 1 точ. 3 и чл. 158 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и чл. 207 од Правилникот за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата ссма седница, одржана на 13 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКИТЕ НА ПРАТЕНИЧКИ
МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ
ИЗБОРИ ЗА ПРАЗНИТЕ МЕСТА НА НАРОДЕН
ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се уважуваат оставките на пратенички мандат поднесени од народните пратеници:

а) Димитриевски Петров Киро, избран во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството, во Изборната околија Прилепска I;

б) Исијановски Тасев Вите, избран во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството, во Изборната околија Дебарска II;

в) Лазаров Димков Тоде, избран во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството, во Изборната околија Малешевска;

г) Сланевски Андреев Милан, избран во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството, во Изборната околија Титоввелешка I; и

д) Чамински Јованов Методи, избран во производителната група на селското стопанство, во Изборната околија Малешевска.

2. Се одредува да се извршат дополнителни избори за празните места на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија:

а) во Изборната околија Прилепска I; во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството;

б) во Изборната околија Дебарска II, во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството;

в) во Изборната околија Малешевска, во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството;

г) во Изборната околија Титоввелешка I, во производителната група на индустријата, трговијата и занаетството; и

д) во Изборната околија Малешевска, во производителната група на селското стопанство.

3. Дополнителните избори од претходната точка ќе ги распише Републичката изборна комисија согласно одредбите на чл. 159 став 2, 3 и 4 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Бр. 1433

13 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Потпретседател
на Соборот на производителите,
Живко Тодоровски, с. р.

237.

На основа чл. 159 во врска со чл. 150 став 2 и чл. 158 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и чл. 208 од

Правилникот за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата осма седница, одржана на 13 декември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАЗНИТЕ МЕСТА НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува дека на народните пратеници Илиќ Јованов Трипко, избран во производителната група на селското стопанство во Изборната околија Кумановска I, и Колев Јаков Миле, избран во производителната група на селското стопанство, во Изборната околија Струмичка I, им престанал пратеничкиот мандат.

2. Се одредува да се извршат дополнителни избори за празните места на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група на селското стопанство во Изборната околија Кумановска I и во Изборната околија Струмичка I.

3. Дополнителните избори од претходната точка ќе ги распише Републичката изборна комисија согласно одредбите на чл. 159 став 2 3 и 4 од Законот за правата и должностите, изборот и спроведувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Бр. 1434

13 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Потпретседател
на Соборот на производителите,
Живко Тодоровски, с. р.

238.

На основа чл. 21 ст. 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 17 ст. 1 и 2 од Правилникот за работа на Народното собрание на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на својата осма заедничка седница

на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 14 декември 1955 година, донесе

ПРЕПОРАКА ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НОВОТО УРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ

Откако го претресе Извештајот за воведувањето на комуналниот систем во Народна Република Македонија и за првите искуства од неговото функционирање, поднесен од Извршниот совет, Народното собрание на Народна Република Македонија констатира дека е успешно завршено воведувањето на новото уредување на општините и околиците во Народна Република Македонија. Со цел да се зајакне уште повеќе новиот комунален систем, Народното собрание на Народна Република Македонија

ПРЕПОРАЧУВА

1) Републичките органи на власта и народните одбори внимателно да го следат развитокот на новото уредување на општините и околиците и да се грижат и преземаат нужни мерки за натамошното продлабочување и јакнење на тоа уредување;

2) Оживотворувањето на одредбите за новата улога на општините во нашиот државен систем е од прворазредно значење во сегашниот период од развитокот на локалното самоупраување, заради што посебни грижи треба да се посветат:

а) на оспособувањето на народните одбори на општините да ги вршат сите нивни надлежности и на стстранувањето појавите што го ограничуваат вршењето на надлежностите на органите на општината;

б) одборничките комисији и советите благовремено и солидно да ги проучуваат и подготвуваат материјалите по поедини проблеми како би седниците и одлуките на народните одбори биле посодржајни и поквалитетни. При проучувањето и анкетирањето на поодделни проблеми да се ангажира што поголем дел граѓани;

в) на обезбедувањето општините со стручно способни службеници, како и на стручно-то издигање на постоеќите службеници.

3) Водејќи сметка за правилното развивање на со закон утврдените односи помеѓу органите на републичката управа и тие на народните одбори, органите на републичката управа се должни да изнаоѓаат форми и да даваат конкретна стручна помош за оспособување на службениците на народните одбори.

Бр. 1400

14 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

239.

На основа чл. 21 ст. 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 162, 164 и 165 од Правилникот за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија и чл. 165, 167 и 168 од Правилникот за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 и 14 декември 1955 година, и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 13 и 14 декември 1955 година, донесе

ПРЕПОРАКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ВО СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Врз основа на анализата за работните услови во стопанските претпријатија, поднесена на соборите на Народното собрание од Одборот за народно здравје и социјална политика на Републичкиот собор и од Одборот за прашања на трудот и социјалното осигурување на Соборот на производителите, Народното собрание на Народна Република Македонија констатира дека досега вложените усилия и материјални средства во голема степен придонеле за успешното решавање на проблемите на хигиенско-техничката заштита и за подобрување на работните услови на работниците во стопанските претпријатија. Народното собрание исто така констатира дека системот на трудбеничкото самоуправање непосредно ги заинтересира и заангажира работните колективи во решавањето на овие проблеми со што се придонесе уште повеќе за нивното успешно решавање. Важно место во дејноста на органите на трудбеничкото самоуправање денес зазема разгледувањето на проблемите на хигиенско-техничките услови во стопанските претпријатија. Меѓутоа, и покрај постигнатите досега резултати и фактот што секоја година се инвестирали се поголеми средства за создавање на добри работни услови во стопанските претпријатија, сеуште можат да се констатираат и прилично големи недостатоци. Борбата за добри хигиенско-технички работни услови сеуште не е доволно системна и ефикасна, што се гледа и од податоците изнесени во анализата на положбата во некои стопански претпријатија, како и од изнесените податоци за процентот на повредите и заболувањата на работниците.

Со цел што поефикасно и што побрзо да се преземат мерки за отклонување на недостатоците што постојат во хигиенско-техничката заштита во стопанските претпријатија и

да се обезбедат во нив што подобри хигиенско-технички работни услови, Народното собрание на Народна Република Македонија

ПРЕПОРАЧУВА

1. Поради тоа што основната тежина за решавањето на проблемите на хигиенско-техничката заштита се паѓа во должност на самите стопански претпријатија, органите на трудбеничкото самоуправање во стопанските претпријатија да преземат итни мерки за отклонување на најосновните хигиенско-технички недостатоци и да изготват целосни програми за отклонување на сите недостатоци во хигиенско-техничката заштита и за радикално подобрување на работните услови во претпријатието. Во програмите предимство треба да се даде на оние мерки чие решавање е итно и претставува основен проблем во хигиенско-техничката заштита. Органите на трудбеничкото самоуправање особено треба да се грижат за правилното трошење на средствата за хигиенско-техничката заштита, за воспитувањето на работниците да се користат правилно со расположивите средства за хигиенско-техничката заштита, како и за издигање на здравствената свест кај членовите на работниот колектив.

2. Народните одбори на општините и околиците да извршат анализа на состојбата на хигиенско-техничката заштита на стопанските претпријатија што се наоѓаат на нивно то подрачје и на одделни стопански претпријатија да препорачат конкретни мерки што итно треба да се преземат. Народните одбори на општините и околиците да им укажат страна помош на стопанските претпријатија при изготвувањето на програмите за подобрување на хигиенско-техничката заштита, како и да настојат тие што побрзо да бидат донесени. Народните одбори да укажат помош на стопанските организации при изготвувањето на правилниците за општа и лична хигиена во претпријатијата и да настојат да се донесат истите што побрзо. Исто така, народните одбори на општините и околиците да им помогнат на стопанските претпријатија и во изготвувањето на правилниците за хигиенско-техничката заштита што ги потврдуваат народните одбори на општините.

3. Инспекциските органи на народните одбори — инспекцијата на трудот и санитарната инспекција, да го засилат својот надзор над исполнувањето на прописите за хигиенско-техничката заштита на работниците во стопанските претпријатија и за секој прекршок на овие прописи веднаш да поднесуваат пријави до надлежните органи за нивното гонење.

Народните одбори да преземат мерки во инспекцијата на трудот и санитарната инспекција во што покус срок да се пополнат сите службенички места со службеници стручно

способни за вршење на соодветните должности.

Потребно е во поголемите стопански претпријатија да се заведат служби за хигиенско-техничката заштита што ќе се занимаваат специјално со таа проблематика.

4. Стопанските организации при примањето на лица на работа да водат сметка дали лицата што прв пат стапуваат на работа, или што стапуваат на работа по прекин подолг од шест месеци, или што преминуваат од едно занимање во друго, претходно се подложиле на лекарски преглед во установи на јавната здравствена служба за да се утврди нивната здравствена состојба и општа работна способност.

Санитарните инспекции на народните одбори да вршат надзор над стопанските организации дали овие ги применуваат законските прописи за претходен задолжителен лекарски преглед на лицата наведени во претходниот став од оваа точка.

5. Републичката инспекција на трудот, Републичката санитарна инспекција, Републичкиот завод за социјално осигурување и Централниот хигиенски завод, како и соодветните органи и установи во околиците, да ја ускладат и координираат својата дејност во врска со грижите за хигиенско-техничката заштита во стопанските претпријатија.

6. Советот за народно здравје и социјална заштита на Народна Република Македонија:

- а) да обезбеди еднообразна, брза и прегледна евиденција на несреќните случаи и заболувањата причинети од недоволната хигиенско-техничка заштита;

- б) да преземе мерки за организационо зацврстување на Републичката инспекција на трудот и за нејзиното снабдување со неопходната опрема; и

- в) да испита дали постојат услови и потреба за формирање центар за хигиената на трудот при Централниот хигиенски завод и, ако установи дека постојат и потреба и услови, да поднесе на Извршниот совет предлог за неговото формирање.

7. Органите надлежни за именување на комисији за ревизија на идејните и главните проекти и комисији за преглед на изведениите градежни објекти, за членови на овие комисији секогаш да именуваат и по еден претставник од санитарната инспекција и од инспекцијата на трудот.

8. Извршниот совет да донесе прописи со кои да определи во кои срокови ќе се воведат задолжителни здравствени прегледи за одделни занимања во стопанските дејности за кои според посебните прописи не постои

таква обврска, како и за начинот на воведувањето и за потребните мерки за воведувањето на овие задолжителни здравствени прегледи.

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Бр. 1425

14 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Потпретседател
на Соборот на производителите,
Живко Тодоровски, с. р.

240.

На онсова член 14 од Законот за унапредување на сточарството „Службен весник на НРМ“ бр. 35/54, Извршниот совет донесува

**УРЕДБА
ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА
НА СТОЧАРСКИТЕ СЕЛЕКЦИОНИ
СТАНИЦИ, ПРИПУСНИТЕ СТАНИЦИ
И СТАНИЦИ ЗА ВЕШТАЧКО
ОСЕМЕНУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ
СТЕРИЛИТЕТОТ**

Член 1

Унапредувањето на сточарството се врши преку селекционите станици, припусните станици и станиците за вештачко осеменување и сузбивање стерилитетот.

Член 2

Основање на сточарските-селекциони станици врши надлежниот републички орган и народните одбори на околиците. Основање на припусните станици вршат народните одбори на општините и задружните организации, а основање на станиците за вештачко осеменување и борба со стерилитетот вршат надлежниот републички орган, односно народните одбори на околиците и околицките задружни сојузи.

Органот што ги оснива станиците покрај останатото определува подрачја на нивната работа и обезбедува средства (земја, добиток, инвентар и др.).

Сточарските селекциони станици и станиците за вештачко осеменување и борба со стерилитетот се осниваат како установи со самостојно финансирање, а припусните станици како буџетски установи.

I СЕЛЕКЦИОНИ СТОЧАРСКИ СТАНИЦИ

Член 3

Основни задачи на сточарските селекциони станици се:

а) да произведуваат и да одгледуваат квалитетен приплоден добиток кој ќе служи како база за подобрување на сточарството во ресот на делувањето на станицата и да работи на формирање на елитни и матични стада;

б) да испитува најпогодни оброци за исхрана на добитокот и да препорачува и помага примената на истите во пракса;

в) да произведува и продава квалитетен приплоден материјал;

г) да помага организирање на сточарски изложби, смотри и сајмови;

д) да работи во издигање на стручните знаења на земјоделските производители.

Член 4

Раководниот кадар на станиците треба да биде со факултетска стручна спрема и 3 години работа во сточарството или со средно земјоделско или средно ветеринарно училиште со пракса од 5 години по сточарство, а раководниот кадар на станиците за вештачко осеменување и борба со стерилитетот завршен ветеринарен факултет и потребна стручна спрема.

II. ПРИПУСНИ СТАНИЦИ

Член 5

Во припусните станици се држат квалитетни машки расплодници од реонирани раси за квалитетни подобрувања на сточарството.

Набавка на машки расплодници за припусни станици се врши преку комисија во која учествуваат земјоделски и ветеринарни стручњаци.

Член 6

Припусните станици можат да имаат припусни пунктови.

Припусните станици и припусните пунктови треба да бидат сместени на пристапни места за да можат успешно да обслужуваат.

Член 7

Наредниот одбор на околицата односно општината може да им даде бесплатно или со намалени цени одобрени машки расплодници или средства за набавка на машки расплодници на земјоделските стопанства, земјоделските задруги или индивидуалните земјоделци со обврска истите да ги употребуваат за јавен расплод.

Член 8

Народниот одбор на околицата односно општината на лица кои со договор се обврзат своите машки одобрени расплодници да ги

употребуваат за јавен приплод може да им даде надокнада за издржување на истите.

Член 9

Надлежните народни одбори на околицата односно општината каде има припусни пунктови се должни да предвидат средства за исхрана, персонал и др. за грлата во припусни пунктови за машките расплодници што ги добиваат од пастувското станиште на употреба.

Член 10

Припусните станици се должни:

а) да водат припусни книги и евиденција за добиениот подмладок од припусните грла;

б) да се грижат за здравствена состојба на расплодниците и да го следат успехот на припусот;

в) да ги држат чисто и уредно машките расплодници и просториите на припусните станици;

г) да ги правилно храни машките расплодници, според пропишаната таблица за исхрана;

д) да наплатуваат одредени такси за скачките и редовно издаваат потврди за наплатени такси;

ѓ) да испраќаат извештаи и даваат сведенија до надлежниот орган на околицата.

Член 11

Стручна контрола и надзор над работата на припусните станици вршат надлежните органи на инспекцијата во земјоделството и ветерина.

Член 12

Најмалку еднаш во годината се врши преглед на расплодниците во припусните станици, од комисијата за лиценцирање на машките расплодници.

Расплодни грла кои даваат лош расплод се отстрануваат.

III. СТАНИЦИ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И БОРБА СО СТЕРИЛИТЕТ

Член 13

Основни задачи на станиците се:

— да вршат дијагностички прегледи на добиток за стерилитет и лечење на стерилни грла;

— да ја проучуваат состојбата во однос на стерилитетот кај домашните животни и превземат мерки за неговото сузбивање;

— да производат, конзервираат и испраќаат спрема потреба на осеменување на домашни животни и вршат вештачко осеменување на истите;

— да вршат испитување и установување квалитетните својства на подмладокот добиен по пат на вештачко осеменување;

— да работи на стручното усовршување на ветеринарните кадри во областа на вештачкото осеменување и јаловоста на добитокот.

Член 14

Вештачкото осеменување и борбата со стерилитет се спроведува преку постоеќата мрежа од ветеринарни станици.

Ветеринарните станици по потреба можат да осниваат пунктови за вештачко осеменување.

За вештачко осеменување на овци ветеринарните станици организираат сезонски пунктови.

Член 15

Вештачко осеменување на крави вршат ветеринарни лекари и ветеринарни помошници оспособени за таа цел, а вештачко осеменување на овци и други оспособени лица.

За пратење резултатите од вештачкото осеменување, станиците треба да бидат обезбедени со потребен број зоотехничари.

Член 16

За подобро извршување и пратење на работата станиците се должни да водат книги и тоа:

Книга за осеменување;

Книга за расплодниците;

Книга за контрола на подмладокот добиен со вештачко осеменување;

Книга за борба со јаловоста.

Ветеринарните станици водат книги наведени во претходниот став освен книга за расплодници.

Член 17

Во случај забрана на природно оплодување поради заразни и паразитни болести (трихимонијаза, дурина и др.) се врши обавезно вештачко осеменување.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Поблиски прописи за спроведување на оваа Уредба пропишува републичкиот орган надлежен за земјоделство во согласност со републичкиот орган надлежен за ветерина.

Член 19

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 294

8 ноември 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

241.

На основа член 97 во врска со член 94 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ДЕЛЕГИРААТ СВОИ ПРЕТСТАВНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НРМ

I.

Покрај установите и организациите одредени со Одлуката за одредување установи и организации што делегираат свои претставници за членови на Советот за просвета на НРМ, во Советот за просвета на НРМ по еден свој претставник за членови делегираат и:

- 1) Заедницата на работничките културно-уметнички организации и
- 2) Народна просвета.

II.

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 273—1

31 октомври 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с.р.

242.

На основа член 2 и 11 од Основната уредба за уставните со самостојно финансирање, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И КОРЕКЦИЈА НА ГОВОРОТ

I.

Се оснива Завод за рехабилитација и корекција на говорот како установа со самостојно финансирање.

Седиштето на Заводот е во Битола.

II.

Задачи на Заводот се:

- 1) рехабилитација и корекција на говорот;
- 2) специјално школување на лицата со дефекти во говорот;
- 3) истражува средства и ги проучува методите за сузбивање на дефектите во говорот;

4) ја проучува говорната патологија;

5) соработува со соодветните установи во земјата и странство, ги следи нивните постиженија и се грижи за применување на нивните постиженија;

6) води статистика и евиденција на лица со дефекти во говорот;

7) издава публикации и води стручна пропаганда за сузбивање на дефектите во говорот.

III.

За остварување на своите задачи на Заводот му се дава на управување сиот имот со кој што управува Заводот за дефектни деца во Битола.

Вредноста на имотот од претходниот став ќе се утврди со пропис што Заводот ќе го состави во смисла на член 56 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање.

IV.

Со Заводот управува управен одбор од 7—9 члена.

Управниот одбор се состои од два члена избрани од работниот колектив и директорот на Заводот, а другите членови на Управниот одбор ги именува Републичкиот совет за народно здравје и социјална заштита. Во управниот одбор влегуваат и претставници на Народниот одбор на општината Битола.

Управниот одбор избира претседател од редот на своите членови. Директорот на Заводот не може да биде избран за претседател на управниот одбор.

Управниот одбор се именува на две години.

V.

Со Заводот непосредно раководи директор. Директорот на Заводот го назначува Републичкиот совет за народно здравје и социјална заштита.

VI.

Заводот има стручен совет кој го именува Републичкиот совет за народно здравје и социјална заштита од редот на стручните службеници и соработници на Заводот и други установи.

Стручниот совет разгледува и дава мислења по важни прашања од делокругот на работата на Заводот.

Стручниот совет го свикува и со него раководи директорот на Заводот.

VII.

Заводот има самостојна претсметка на приходи и расходи која влегува во состав на претсметката на приходите и расходите на Републичкиот совет за народно здравје и социјална заштита.

Наредодавец за извршување на претсметката на приходите и расходите на Заводот е директорот на Заводот.

VIII.

Орган надлежен за работите и задачите на Заводот е Републичкиот совет за народно здравје и социјална заштита.

IX.

Со денот на влегувањето во сила на ова Решение престанува со својата работа Заводот за дефектни деца во Битола.

X.

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 325

3 декември 1955 година

Скопје

Претседател,
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

243.

На основа чл. 2 и 11 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ДЕТСКО ОДМАРАЛИШТЕ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“ ВО ОХРИД

1) Се оснива Детско одмаралиште како установа со самостојно финансирање под назив „Детско одмаралиште Охридско Езеро“.

Седиштето на Детското одмаралиште е во Охрид.

2) Задача на Детското одмаралиште е да обезбеди сместување, одмор и опоравок на здравствено слаби деца од школска возраст, како и на децата што поради опоравокот го прекинале редовното школување да обезбеди услови да го продолжат следењето на прекинатата училишна програма.

3) За остварување на своите задачи на Детското одмаралиште му се дава на управување сиот имот со кој што управуваше Детското летовалиште „Охридско Езеро“ во Охрид.

Вредноста на имотот од претходниот став ќе се утврди со попис што Детското одмаралиште ќе го состави во смисла на чл. 56 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање.

4) Со Детското одмаралиште управува управен одбор од 7—9 члена.

Управниот одбор се состои од два члена избрани од работниот колектив и управителот на Детското одмаралиште, а другите членови ги именува Републичкиот совет за народно здравје и социјална заштита од редот на граѓаните. Во управниот одбор влегуваат претставници на Народниот одбор на општината Охрид.

Управниот одбор избира претседател од редот на своите членови. Управителот на Детското одмаралиште не може да биде избран за претседател на управниот одбор.

Управниот одбор се именува на две години.

5) Со Детското одмаралиште непосредно раководи управител. Управителот на Детското одмаралиште го назначува Републичкиот совет за народно здравје и социјална заштита.

6) Детското одмаралиште има самостојна претсметка на приходи и расходи која влегува во состав на претсметката на приходите и расходите на Републичкиот совет за народно здравје и социјална заштита.

Наредодавец за извршување на претсметката на приходите и расходите на Детското одмаралиште е управителот на Одмаралиштето.

7) Орган надлежен за работите и задачите на детското одмаралиште е Републичкиот совет за народно здравје и социјална заштита.

8) Со денот на влегувањето во сила на ова Решение престанува со својата работа Детското летовалиште „Охридско Езеро“ во Охрид.

9) Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 324

3 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

244.

На основа член 19 т. 4 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 75 ст. 1 од Уставниот закон, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ САНИТАРНО-ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СТАНИЦА ВО ШТИП ВО НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ШТИПСКА ОКОЛИЈА

1. Се пренесува во надлежност на Народниот одбор на Штипска околица Санитарно-епидемиолошката станица во Штип.

2. Службениците и помошниот персонал на Санитарно-епидемиолошката станица во Штип, имотот со кој управува, како и буџетските средства со кои располага до крајот на 1955 год., се пренесуваат на Народниот одбор на Штипска околица.

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НР Македонија“.

ИС бр. 323

3 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

245.

На основа член 19 т. 4 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 75 ст. 1 од Уставниот закон, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ САНИТАРНО-ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СТАНИЦА ВО БИТОЛА ВО НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА БИТОЛСКА ОКОЛИЈА

1. Се пренесува во надлежност на Народниот одбор на Битолска околица Санитарно-епидемиолошката станица во Битола.

2. Службениците и помошниот персонал на Санитарно-епидемиолошката станица во Битсла, имотот со кој управува, како и буџетските средства со кои располага до крајот на 1955 год., се пренесуваат на Народниот одбор на Битолска околица.

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НР Македонија“.

ИС бр. 322

3 декември 1955 година

Скопје

Претседател,
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

246.

На основа член 48 од Законот за рибарство во врска со член 89 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 12 од Законот за спроведување на Уставниот закон, донесувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО

Член 1

По став 3 на членот 19 (кон член 13 од Законот) на Правилникот за извршување Законот за рибарство („Службен лист на

ФНРЈ“ бр. 26/55 се додава нов став 4 кој гласи:

„Секој спортски риболовец — член на спортско-риболовно друштво на крајбрежните места и постојано настанет во тие места — смее во текот на еден ден да улови најмногу 3 парчиња езерска пастрмка. Спортските риболовци — членови на останатите спортско-риболовни друштва, на основа одделна пропусница од член 35 од овој Правилник, смее во текот на еден ден да улови и до 6 парчиња езерска пастрмка“.

Ставовите 4 и 5 од истиот член стануваат ставови 5 и 6.

Член 2

Ставот 4 под ц) на членот 35 (кон член 26 од Законот) се менува и гласи:

„ц) за Охридското Езеро — за членовите на спортско-риболовните друштва на крајбрежните места и постојано настанети во тие места за лов на пастрмки износ од 100 динари, а за членови на останати спортско-риболовни друштва за риболов до 3 парчиња езерска пастрмка 100 динари, а за секое понатамошно парче пастрмка (до најмногу 6 парчиња) уште по 50 динари.

За останатите води во кои живеат пастрмки неспомнати во овој член, се наплатува износ од 40 динари“.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила од дечот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 10327

28 ноември 1955 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симиџиев, с.р.

247.

На основа член 1 став 3 од Уредбата за обавување на домашна ракотворба („Службен весник на НРМ“ бр. 35/55) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ДОМАШНА РАКОТВОРБА

I.

Како домашна ракотворба се сметаат следните стопански дејности и тоа:

1. ситарска,
2. чешларска,
3. изработка на шноли, игли, укосници и ситни украсни предмети,
4. грнчарска,
5. изработка на предмети од прачки,

6. изработка на дрвена галантерија (на сите предмети од дрво освен кујнински, школки, канцелариски и градежна столарија),

7. Килимарска,
8. везачка,
9. мутавциска,
10. ткаачка, предачка,
11. плетачка (изработка на плетена роба од предиво),

12. чипкарство,
13. јажарска,
14. плетење на трска,
15. цвекарска, изработка на предмети од природно и вештачко цвеќе,

16. изработка на детски играчки (од метал, дрво, хартија, текстил, кожа и вештачки маси),

17. изработка на брада,
18. ливење фигури од гипс,
19. изработка на метли,
20. изработка на предмети од лико, рогозина, рафија и слама,

21. изработка на налани,
22. изработка на гребени за гребенење волна,

23. изработка на предмети од кожни отпадоци и поливинил,

24. изработка на мрежи од конци, кожа и поливинил,

25. изработка на ситни украсни предмети од стаклени отпадоци и миди,

26. изработка на игли за плетење и везење.

II.

Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 10974

15-ХП-1955 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
Асен Симиџиев, с.р.

248.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, согласно чл. 13 буква г од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Здружението на железничките носачи на НРМ, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИТЕ НОСАЧИ НА
НР МАКЕДОНИЈА**

Се одобрува оснивањето и работата на Здружението на железничките носачи на НР Македонија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Број 2109
4 ноември 1955 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
М. Мицајков, с. р.

249.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, согласно чл. 13 буква г од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови решавајќи по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на пријателите на музиката на НРМ, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ПРИЈАТЕ-
ЛИТЕ НА МУЗИКАТА НА НРМ**

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото на пријателите на музиката на НР Македонија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Број 18242
29 септември 1955 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
М. Мицајков, с. р.

СОДРЖИНА

	Стр.
226. Одлука за изменување и дополнување на Општествениот план на НРМ за 1955 година	557
227. Одлука за укинување и оснивање околински и окружни судови во НРМ и за територијалната надлежност на тие судови	558
228. Одлука за утврдување бројот на судиите во окружните судови во Народна Република Македонија	560
229. Одлука за територијалната надлежност на окружните стопански судови во Народна Република Македонија	560
230. Одлука за утврдување бројот на судиите во окружните стопански судови во Народна Република Македонија	561

231. Одлука за разрешување судии на окружните судови во Битола, Скопје и Гостивар	561
232. Одлука за разрешување судија на Окружниот суд во Битола	561
233. Одлука за избирање судии на окружните судови во Битола, Охрид и Тетово	562
234. Одлука за уважување оставките на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за празните места на народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија	562
235. Одлука за разрешување и избор членови на Факултетскиот совет на Правно-економскиот факултет во Скопје	563
236. Одлука за уважување оставките на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за празните места на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ	563
237. Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат за одредување дополнителни избори за празните места на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ	564
238. Препорака во врска со спроведувањето на новото уредување на општините и околиците	564
239. Препорака за подобрување работните услови во стопанските претпријатија	565
240. Уредба за оснивањето и работата на сточарските селекциони станици, припусните станици и станици за вештачко осеменување и борба против стерилитетот	566
241. Одлука за одредување установи и организации што делегираат свои претставници за членови на Советот за просвета на НРМ	568
242. Решение за оснивање Завод за рехабилитација на говорот	568
243. Решение за оснивање на Детско одмаралиште „Охридско Езеро“ во Охрид	569
244. Решение за пренесување Санитарно-епидемиолошката станица во Штип, во надлежност на Народниот одбор на Штипска околија	570
245. Решение за пренесување Санитарно-епидемиолошката станица во Битола во надлежност на Народниот одбор на Битолска околија	570
246. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за извршување Законот за рибарство	570
247. Решение за стопански дејности што се сметаат како домашна ракотворба	571
248. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на железничките носачи на НРМ	572
249. Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на пријателите на музиката на НРМ	272